

Службен весник

на Република Македонија

Број 3

9 јануари 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
35. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕНЕРГО-РЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО.....	2	39. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	5
36. Решение за престанок на службата на нотарот.....	2	40. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
37. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Република Франција.....	3	41. Решение за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
38. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија....	4	Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**35.**

Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО со седиште во Битола ул. „Климент Охридски“ Пелагоника 2 ламела 2/6 за градежно земјиште со вкупна површина од 1236 м², кое претставува:

- КП.бр. 184/2 со површина од 849 м², запишана во Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,
- КП.бр. 184/3 со површина од 6 м², запишана во Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,
- КП.бр.614/12 со површина од 10 м², запишана во Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца
- КП.бр.614/17 со површина од 5 м², запишана во Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,
- КП.бр. 614/18 со површина од 8 м², запишана во Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,
- КП.бр.622/5 со површина од 238 м² запишана во Имотен лист бр. 66 за КО Речица,
- КП.бр 591/2 со површина од 120 м² запишана во Имотен лист бр 155 за КО Речица,

согласно Проект за линиска инфраструктурна градба бр. 145/13 од мај 2013 година, одобрен од општина Охрид од 7.11.2015 година, изработен од БИЛД ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје за изградба на мала хидроцентра-ла за производство на електрична енергија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-287/1 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**36.**

Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 26 декември 2017 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ**

1. На нотарот Јован Стојчев од Радовиш, со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Радовиш, му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 12.1.2018 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/25 од 17.11.1998 година, врз основа на третиот конкурс лицето Јован Стојчев од Радовиш е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Радовиш. Нотарот Јован Стојчев од Радовиш роден на 12.1.1954 година, на ден 12.1.2018 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4499/1
26 декември 2017 година Министер за правда,
Скопје **Билен Салији, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

37.

Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член 81, став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Норд/Nord во Република Франција.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноєви (*gatitae*) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата *Aves*, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби - писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,

6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:

- 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,

2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:

- 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третирани со топла пара на 100°C во период од најмалку 30 минути,

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пара од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или

- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-23/1
3 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

38.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1, чл.14 ст.2 вв. чл. 18 ст. 3 т. 5 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), распиша

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

I

1. Член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители на Јавното обвинителство на Република Македонија, со изборно место број 5.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител.

- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.

- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.

- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

- Изјава за која листа се пријавува

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. ”Кеј Димитар Влахов” бр.4 кат 5 во рок од 15 дена од објавата на огласот во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

Бр. 08-7/18
4 јануари 2018 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

39.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 9.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 29,854
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 31,395

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 31,005

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 30,336

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 23,597

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 66,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 68,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 59,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 48,00

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 29,367

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,00	65,50	65,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	68,00	67,50	67,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,00	58,50	58,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	47,50	47,00	46,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,832
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,986
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 15,389
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 6,302
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.01.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-41/1

9 јануари 2018 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.**40.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, на ден 3.1.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-60/16 од 13.10.2016 година, на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, се продолжува до 25.03.2018 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-60/16

3 јануари 2018 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.**41.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, на ден 3.1.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-08/17 од 30.01.2017 година, на Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, се продолжува до 25.04.2018 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-08/17

3 јануари 2018 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018003